

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ "СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ"
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ
ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

REPUBLIC OF MACEDONIA
UNIVERSITY "st.KIRIL I METODIJ"
CENTRE FOR EDUCATION OF PERSONNEL
IN THE FIELD OF SECURITY
SCHOOL OF SECURITY

ГОДИШНИК **ANNUAL EDITION**
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ **FOR THE SCHOOL OF SECURITY**

СКОПЈЕ • 2000 SKOPJE • 2000

UDK 342.745(497.17)(05)

ISSN 1409-5068

год.18 бр.1

1999/2000

Содржина:**Страна****Page****Н. Шурбаноски**

5

КОН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРЕПОРАКАТА
ЗА ЗАТВОРАЊЕТО И ТРЕТМАНОТ НА ОПАСНИ
ЗАТВОРЕНИЦИ**Contents****N. Šurbanoski**TO IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDA-
TION FOR IMPRISONMENT AND THE TREAT-
MENT OF DANGEROUS PRISONERS**Б. Симоновик**

13

ПРОБЛЕМИ НА ДОКАЖУВАЊЕТО НА КРИ-
ВИЧНО ПРАВНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ЛЕКА-
Рите ЗА КРИВИЧНОТО ДЕЛО НЕСОВЕСНО
ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕН**B. Simonovic**PROBLEMS OF PROVING THE CRIMINAL AND
LEGAL RESPONSIBILITY OF THE DOCTORS FOR
THE CRIME - IRRESPONSIBILITY IN THE TREAT-
MENT OF PATIENTS**О. Бачановик**

27

НЕКОИ ВИКТИМОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА МАЛОЛЕТНИЧКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ**O. Bachanovic**SOME VICTIMOLOGY CHARACTERISTICS OF JU-
VENILE CRIMINALITY**Љ. Чонева**

34

УЛОГАТА НА ОРГАНОТ ЗА СТАРАТЕЛСТВО ВО
ПРЕВЕНЦИЈАТА НА МАЛОЛЕТНИЧКАТА ДЕ-
ЛИКВЕНЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА**Lj. Choneva**THE ROLE OF CUSTODY INSTITUTION IN PRE-
VENTION OF THE JUVENILE DELINQUENCY IN
MACEDONIA**Т. Кралев**

43

ДАЛИ ТЕЗАТА ЗА НЕДЕЛИНКВЕНТНА ЛИ-
ЧНОСТ НА СТОРИТЕЛОТ НА СООБРАЌАЈНО
ДЕЛО ИЗА СКЛОНОСТА КОН ВРШЕЊЕ НА СО-
ОБРАЌАЈНИ ДЕЛЕКТИДОЖИВУВААТ НАУЧНА
ВЕРИФИКАЦИЈА**T. Kralev**DO THE THESISSES FOR NON-DELINQUENT PER-
SON OF THE OFFENDER FOR TRAFFIC OF-
FENCES AND HIS INCLINATION FOR COMMIT-
TING TRAFFIC OFFENCES GO THROUGH SCI-
ENTIFIC VERIFICATION**М. Ангелески**

56

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСИЛНИЧКИТЕ И
АГРЕСИВНИТЕ ОДНЕСУВАЊА НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ И ПРАВЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА
РЕАКЦИЈА**M. Angeleski**CHARACTERISTICS OF THE VIOLENT AND AG-
GRESSIVE BEHAVIOR IN SPORTS COMPETI-
TIONS AND DIRECTIONS OF THE SOCIAL REAC-
TION**Г. Џуклески**

66

НАЈЧЕСТИ ОБЛИЦИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
КОМПЈУТЕРСКИОТ КРИМИНАЛ ВО САД**G. Dziukleski**THE MOST FREQUENT MODELS IN ACCOMPLI-
SHING THE COMPUTER CRIMINALITY IN USAР.Смилески, А.Трајковска, О.Поповски
ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКАТА СТАБИЛНОСТ
НА ПОТИСНИТЕ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ СО
ПОМОШ НА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЈА

71

R. Smileski, A. Trajkovska, O. Popovski
EXAMINATION OF THE CHEMICAL STABILITY OF
THE EXPLOSIVE MATERIALS PROVIDED BY LIQ-
UID CHROMATOGRAPHY**В. Велиќ Стефановска, Т. Сојановски**

81

ПОЛИЦИСКАТА ПРОФЕСИЈА И ГЛОБАЛНИОТ
ХИВ/СИДА ПРОБЛЕМ**V. Velic Stefanovska, T. Sojanovski**POLICE PROFESSION AND THE GLOBAL AIDS
PROBLEM**Т. Сојановски**

88

ДИСКРЕЦИЈАТА И ПОЛИЦИЈАТА

T. Sojanovski

DISCRETION AND THE POLICE

Б. Гаговска

100

УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА**B. Gagovska**THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF MACE-
DONIA ON CORRECTION OR IN APPLICATION

РОСЕ СМИЛЕСКИ, АНКА ТРАЈКОВСКА, ОРЦЕ ПОПОВСКИ
Воена академија "Генерал Михајло Апостолски" Скопје

УДК: 329:351.74(407.7)

ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКАТА СТАБИЛНОСТ НА ПОТИСНИТЕ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ СО ПОМОШ НА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЈА

Испитувана е хемиската стабилност на једен претставник на потисните експлозивни материји, произведен според стандардот ЈУС Х.Д3.047, со содржина на дифениламин како стабилизатор во граници од 1.0 - 1.5%.

Хемиската стабилност е определена со регистрирање на неизреагираниот стабилизатор и неговите меѓупродукти, со помош на методот на течна хроматографија.

Користената алатура е од фирмата "Varian", а употребуваните реагенти подготвени според стандардите на Merck.

Сите мерења се изведени на собна температура. Од добиените хроматограми е констатирано присуството на стабилизатор (дифениламин) во концентрација од 0.67%, со што се заклучува дека испитуваната потисна експлозивна материја е хемиски стабилна, што значи дека и понатаму може да се употребува.

Оваа хемиска стабилност се однесува и на муницијата во која е вградена испитуваната потисна експлозивна материја.

1. Вовед

Експлозивните материји се такви супстанции кои имаат својство, под влијание на надворешен импулс, брзо хемиски да се разлагаат и притоа да се ослободуваат гасови, загреани на неколку илјади Целзиусови степени и под притисок до околу $2 \cdot 10^{10}$ Pa (200.000 атмосфери) [1,2]. Експлозивните материји во практиката се сретнуваат во сите агрегатни состојби и се разликуват по своите особини и хемиски состав.

За полесно распознавање, проучување и употреба, експлозивните материји се групираат по разни основи. Сепак, научеста е поделбата според нивната примена, и тоа на следните групи: иницијални, бризантни, потисни експлозивни материји (барути)¹ и пиротехнички смеси [3].

Иницијални се оние експлозивни материји кои при едноставни надворешни влијанија (удар, искра, триење) можат да

детонираат во многу мали маси и притоа да предизвикат експлозивен процес кај други експлозивни материји. Затоа во практиката се употребуваат за иницирање на останатите експлозивни материји. Денес постојат голем број хемиски соединенија со својства на иницијални експлозивни материји, но мал е бројот на оние што ги исполнуваат потребните норми и стандарди за нивна примена во практиката. Најважните иницијални експлозивни материји се поделени во следните групи на хемиски соединенија: фулминати, азиди, феноли и ацетилиди [8].

Бризантните експлозивни материји во литературата можат да се сретнат и под името секундарни или разорни. Од другите се разликуваат по многу поголемата стабилност и постојаност на надворешни влијанија. Детонираат под дејство на многу посилен надворешен импулс во однос на иницијалните. Основен облик на хемиската претворба е детонацијата, меѓутоа зголемувањето на брзината на реакцијата е многу помало отколку кај иницијалните материји.

¹ Често пати во практиката потисните експлозивни материји се нарекуваат барути.

јалните експлозивни материји.

Речиси сите бризантни експлозивни материји се добиваат со "нитрирање", т.е. со воведување на една или повеќе нитро групи во некој органски молекул. Согласно тоа, во практиката постојат три групи на бризантните експлозивни материји, коишто меѓусебно се разликуваат по начинот на вразувањето на нитро-групите:

- C – нитро-соединенија
- N – нитро амини
- O – нитратни естери.

Потисни експлозивни материји (барути) се хемиски соединенија или смеси кај коишто експлозивниот процес-хемиската претворба се врши исклучиво со термичка спроводливост. Така, во нормални услови, брзината на согорување е релативно мала (од неколку mm/s до неколку dm/s).

Според хемискиот состав, потисните експлозивни материји се делат на **хомогени и хетерогени**. **Хетерогените** главно се физичка смеса на оксиданс и горивна материја, на пр. црниот барут, некои ракетни горива и др. **Хомогените** (се нарекуваат уште и малкучадни) претставуваат молекулска композиција на оксидациско средство и горивна материја. Хомогените потисни експлозивни материји, во зависност од бројот на активните експлозивни компоненти, се делат на еднобазни, двобазни и тробазни [4].

Еднобазните се изработени исклучиво од нитроцелулоза или како смеса на високо и нисконитрирана целулоза.

Двобазните се изработени од нитроцелулоза и нитроглицерин (12-45%).

Тробазните во својот состав имаат три активни експлозивни компоненти: нитроцелулоза, нитроглицерин и нитрогванидин.

Пиротехничките смеси се дефинирани како смеси кои согоруваат со јасен или обен пламен, развиваат топлина, чад или одреден звучен ефект [5].

Сите овие експлозивни материји ги поврзуваат две основни својства:

- **Осетливост** на надворешни влијанија, т.е. способност на експлозивните материји да реагираат на надворешни влијанија. Колкава осетливост е потребна и дозволена зависи од видот и намената на експлозивната материја.

- **Стабилност** на експлозивните материји се изразува преку нивната способност да ги сочуваат почетните перформанси (хемиски, механичко-физички, балистички и др.) во одредени граници и во предвидениот период на употреба.

Во практиката и двете својства се подеднакво важни, меѓусебе поврзани, така што ако се обезбеди стабилноста во определениот период на чување, тогаш осетливоста останува непроменета. Оттука, стабилноста се анализира според сигурноста на експлозивните материји, било тие да се вградени во одредени системи или да се чуваат посебно² [3]. Меѓутоа, мора да се нагласи дека постои суштинска разлика меѓу стабилноста на потисните експлозивни материји и пиротехничките смеси и онаа на бризантните експлозивни материји.

2. Стабилност на потисните експлозивни материји - барутите

Потисните експлозивни материји се составени главно од сложени полимери, кои деградираат и стареат, додека бризантните експлозивни материји се кристални соединенија совршено дефинирани и во најголем број на случаи хемиски чисти.

За потисните експлозивни материји катарактеристично е тоа што во текот на складирањето, дури и при нормални услови подлежат на постепено саморазложување. Процесот на саморазложување е егзотермен. Брзината на распаѓање на потисните експлозивни материји на температура под 40°C е во границите на дозволеното, меѓутоа феноменот се усложнува и може да стане опасен поради можноста од појава на автокатализа [3].

Од овие причини стабилноста на експлозивните материји се проучува од по-веќе аспекти, на пример од аспект на сигурност и безбедност при работа и од аспект на задоволување на функционалноста.

Во првиот случај се наметнуваат проблеми за определување на методи со помош на кои би се прогнозирал "животот", односно векот на употребливост на експлозивните материји, со оглед на можноста

² Експлозивните материји се лаборираат (вградуваат) во разни системи на класична и ракетна муниција, минско-експлозивни средства и друго, од кои се бара ефикасна употреба и по 20-30 години од денот на произведувањето.

од самозапалување или детонација. Во вториот случај, пак, се наметнуваат проблеми околу дефинирањето на веројатноста и сигурноста дека средството ќе функционира и ќе ги достигне проектираните перформанси и по извесен период на складирање. Првиот аспект се однесува на хемиската стабилност, а вториот на физичката и балистичката, кои, пак, во најголем дел, зависат од хемиската стабилност.

Под физичка стабилност се подразбира способноста експлозивната материја да ги сочува физичките својства и структурата во реални услови на чување, примена и слично. Таа претставува способност за противставување на експлозивните материји кон: раслојување, ексудација, слегнување, рекристализација, хигроскопност, згуснување, испарување, наелектризирање и др. Испитувањето и следењето на оваа стабилност е ососбено значајна кај цврстите ракетни горива, пред се, поради значително поголемите димензии на ракетниот блок во однос на барутот за кланичното вооружување.

Под балистичка стабилност се подразбира способност на експлозивната материја да ги сочува своите енергетски карактеристики во зададен временски период и во реални услови на чување и употреба. Инаку, балистичките својства на класичните барути можат да се променат поради губење на испарливи растворувачи и вода, апсорпција на влага, миграција на нитроглицерин и пластификатор и т.н.

Под хемиска стабилност на експлозивните материји се подразбира способност да во текот на лаборирањето во муницијата (на температури од -30 до +60°C) да останат непроменети извесен број години, односно да не подлегнуваат на процесот на хемиско разложување.

Меѓутоа, забележано е дека нитро-

целулозата, како основна компонента на барутот (слика 1), покажува знаци на термичко разложување. Естрите на азотната киселина спонтано се разложуваат според комплексни механизми на реакции. Како крајни продукти, без присуство на воздух, настануваат CO_2 , CO , N , NO , N_2O и H_2O , а во присуство на воздух доаѓа до оксидација на NO до NO_2 и создавање на карбоксилна киселина.

Во такви услови се намалува то-плинската вредност на експлозивните материји и настанува деградација на механичките својства. Создадените гасови, а особено кај големите калибри на муницијата, каде што условите за одведување на гасовите се отежнати, создава притисок во масата, што може да предизвика појава на пукнатина во барутното зрно [7].

Потврдено е дека термичкото разложување има два реакциски токови: единиот е термичкото разложување според Arrhenius-овата равенка, додека другиот е автокаталитички, кој е условен од издвоените продукти (вода или азотен диоксид), односно од присуството на други материји во барутот [7].


Освен температурата, врз механизмот на денитрација на нитроцелулозата влијаат и други фактори меѓу кои се [4]:

- термичките промени за време на складирањето на барутот, кои се проследени со промена на влажноста на воздухот;
- средината, односно влијанието на гасовите и парите во чаурите или амбалажата;

- нечистотиите кои се наоѓаат во трагови во основните компоненти на барутот и кои можат да ја катализираат декомпозицијата на нитратните естри, и

- содржината на азотот во нитроцелулозата, нејзиниот степен на полимеризација и т.н.

Слика 1. Структурна формула на нитроцелулоза [5]




1. Хемиска стабилност на потисните експлозивни материји - барути

Испитувањето на хемиската стабилност на барутите започнало кон крајот на XIX век, кога F. Abel утврдил дека постојат знаци на термичко разложување кај нитроцелулозата [4]. Затоа, се пристапило кон стабилизација на нитроцелулозата во текот на процесот на нејзиното производство. Најпрвин тоа се вршело со прорвирање во вода при температури од 98-100°C. Со понатамошното усвршување на производството на барутите, усвршувањето е начинот на нивното стабилизирање. Така, денес, за продолжување на векот на употреба на ба-

рутите и забавување на автокаталитичката денитрација на нитратните естри, се додаваат супстанции - стабилизатори кои можат да се нитрираат, а при тоа не реагираат со нитратните естри. Стабилизаторите претставуваат органски соединенија со ароматско јадро, речиси неиспарливи, не создаваат хигроскопни соединенија и не влијаат врз балистичките карактеристики на барутот.

Прв употребуван стабилизатор кај нитроцелулозните барути бил амилалхолот. Денес не се употребува бидејќи со тек на времето создава кисели продукти кои реагираат со нитратните естри, при што престанува неговото стабилизирачко дејство.



Слика 2. Механизам на реакција на дифениламин

Голем напредок во стабилизацијата на барутите е постигнат со воведувањето на дифениламинот како стабилизатор, а подоцна, заради намалувањето на топлината на согорување, подобрувањето на односот притисок-брзина и зголемувањето на хемиската стабилност на барутите, се воведени нови соединенија-стабилизатори како што се супституирани карбамиди, уретани и други [4].

Барутите што се употребуваат во муницијата најчесто се изработени со содржина на стабилизатор во барутната маса од 1.3 - 5.0 %, без разлика на содржината на азотот во нитроцелулозата.

Бидејќи стабилизаторот, како главен акцептор на азотните оксиди, е тесно сврзан со разложувањето на нитроцелулозата, се смета дека содржината на заостанатиот стабилизатор е соодветна мерка за определување на еволуцијата на сите барути. Од тие причини се пристапило кон систематско испитување на содржината на преостанатиот стабилизатор во зависност од времето на складирањето.

Од брзината на потрошувачката на стабилизаторот, брзината на денитрација на нитроцелулозата и опаѓањето на хемиската стабилност во текот на складирањето на барутот, се добива сосема реална слика за векот на траење, квалитетот и можностите за понатамошна употреба. Кога количината на стабилизаторот во барутната маса ќе опадне за повеќе од 50%, барутот се смета за хемиски нестабилен и како таков непогоден за понатамошна употреба [6].

Механизмот на реакцијата на дифениламинот со продуктите од денитрацијата на нитроцелулозата се одвива по пат на супституција на водородните атоми од дифениламинот со нитрозните гасови од нитроцелулозата. Притоа, прво настанува *N*-нитродифениламин, кој исто така е добар стабилизатор како и дифениламинот. Понатаму, во следните стадии на супституција настануваат повеќе меѓупродукти - деривати на дифениламинот (слика 2) [4].

4. Експериментален дел

Испитувањата се вршени на нитроцелулозен барут, произведен според стандардот JUS H.D3.047, со почетна содржина на стабилизатор-дифениламин во граници од 1.0-1.5%. Барутот е стар околу 10 години

и е чуван во оригинална амбалажа.

Користени се стандардни растворувачи од фирмата Merck.

Анализите се вршени со помош на течен хроматограф на фирмата Varian со UV детектор и колона RP C8 со димензии 4.6 x 250 mm (стационарна фаза Bondesil со големина на честици од 5 μm).

Постапката за работа е стандардизирана со стандард SNO 8069/91.

Примероците од барут прво се растворуваат во растворувач (дихлорметан) и отстојуваат известно време (околу 40 часа) за да се екстрагира стабилизаторот од барутот. Потоа со помош на микролитарски шприц (Hamilton), од растворот беше земена проба за анализа во количина од 2 μl.


Сите мерења беа вршени на собна температура, при бранова должина од 254 nm. Соодносот на растворувачите на течната фаза беше 60% ацетонитрил и 40% вода, со проток од 1 ml/min [6]. Секој експеримент беше повторуван по неколку пати, со цел да се потврди репродуцибилноста и точноста на резултатот.

Резултатите од експериментите се добиени во вид на хроматограми (слика 3, 4 и 5).


4. Резултати и дискусија

Од самиот хроматограм (слика 3), евидентно е присуството на дифениламин во анализираниот барут, кој се појавува на околу 12.8 минути. Утврденена е концентрација од 0.67% (масени) на дифениламин. Покрај дифениламинот очигледно е и присуство на меѓупродукти (1, 2 и 3), создадени според реакцијата на дифениламинот со издвоените гасови (NO и NO_2), прикажана на слика 2.

Пикот DPA од слика 3, се однесува на присуството на дифениламинот, а од површината на самиот пик или од неговата висина се определува квантитативното присуство на дифениламинот. Тоа е покажано и потврдено со помош на сликата 4, каде е претставен хроматограмот на присувиот стабилизатор во анализираниот барут (DPA од сл. 3) и хроматограмите на чист дифениламин (пик 1 и 2) со концентрации од 0.52% и 1.02% (референтни хроматограми). Очигледно е дека концентрацијата на дифениламинот во анализираниот барут е помеѓу двете гореспоменати концентрации за чистиот дифенил-



Слика 3. Хроматограма на присуство на стабилизатор во анализираната бутуј DPA - дефениламин; 1,2,3. - продукти на рекреацијата на DPA според механизмот на слика 2



Слика 4. Супреди на хроматограми

DPA - хроматограма на присуство на стабилизатор во аланизираниот бадиг

- 1 - хроматограма на чист девиниламин со концентрација од 0.52%
- 2 - хроматограм на чист лефнитамин со концентрација од 1.02%



амин. За точно определување на количеството на дифениламин во испитуваниот барут, беше конструирана калибрациона крива од чистата супстанција (дифениламин), и тоа во различни концентрации, врз основа на која е утврдено количеството на дифениламинот од 0.67%.

Меѓупродуктите пак, кои се добиваат при реакција на дифениламинот со нитрозните гасови (пиковите 1, 2 и 3 од сл. 3), исто така, се потврдени со помош на чисти (референтни) супстанции, а нивната количина беше определена со помош на конструирање на калибрациони криви на чистите супстанции во различни концентрации. Така на пример, на слика 5 е прикажан хроматограмот на испитуваниот барут (*DPA*) и хроматограмот на чист 2-нитродифениламин (пик 1). И овде е очиглено присуството на 2-нитродифениламинот во испитуваниот барут во количина од 0.15%.

Бидејќи збирот на неизреагираниот дифениламин и неговите меѓупродукти е поголем од 50% од почетната концентрација на стабилизаторот во барутот, се смета дека анализиранот барут е стабилен, а со тоа и муницијата во која што е лабориран може понатаму да се чува, односно употребува.

4. Заклучок

Од добиените хроматограми воочливо е присуството на дифениламинот како основен стабилизатор. Меѓутоа, со оглед на фактот дека од моментот на произведувањето на третираната експлозивна материја има поминати речиси 10 години, и избежно е започнувањето на процесот на денитрација на нитроцелулозата, што се забележува од пиковите 1, 2 и 3.

Анализирајќи го добиените хроматограми, а имајќи ги предвид стандардите кои ја регулираат оваа проблематика, може да се заклучи дека испитуваната потисна експлозивна материја (барут) во моментот на испитувањето е хемиски стабилна, што значи дека муницијата лаборирана со оваа експлозивна материја може да се употребува. Исто така, може да се претпостави дека барутот, при нормални услови на складирање, ќе биде стабилен и во наредните години.

Во врска со хемиската стабилност на барутите, исто така, може да се заклучи

и следново:

а) Процесот на денитрација на нитроцелулозата може да се контролира но не и да се запре. На ниски температури е побавен, додека со зголемувањето на температурата се забрзува.

б) Квалитетот на барутот, како и неговиот век на употреба зависат од:

- квалитетот на употребениот естер на азотната киселина;
- содржината на азотот во нитроцелулозата;
- видот и содржината на стабилизаторот во барутната маса;
- видот и содржината на употребените адитиви и нивното влијание врз хемиската стабилност на нитратните естри;
- технолошкиот процес за добивање на барутот;
- големината на барутното зрно (или барутниот блок), и
- температурата на складирање (на барутот или на муницијата).

Покрај постоечките сознанија и до сега стекнатите искуства, во секојдневната практика се спрекаваме со нови проблеми од областа на хемиската стабилност на барутите.

Евидентно е дека процесот на разложување на нитроцелулозата започнува набрзо по производството на барутот. Во дадени услови тој процес може да стане автокаталитички и да се забрза. Така, доколку не се лаборира во рок од шест месеци по производството, задолжително е испитување на хемиската стабилност на ново произведениот барут.

Затоа е потребно континуирано проучување и следење на хемиската стабилност на барутите и практична примена на стекнатите сознанија, се со цел да се избегнат несакани последици при употреба на муниција во која е лабориран соодветен барут.

5. Литература

1. M.Plesa, *Fizika eksploziva*, CVTS, Zagreb, 1987
2. P.Č.Smiljanski, *Mušnica i eksplozivni materiji - teoretski osnovi*, Marink, Skopje, 1998
3. D. Pavlović, A. Duilo, *Osnovi konstrukcije artileriskog naoružanja*, SSNO, Beograd, 1983
4. P.V.Maksimovik, *Eksplozivne materije*, Vojnoizdavacki zavod, Beograd, 1985

-
5. Michael P. O'Keef, *Modern Applications of Chemistry*, Department of Chemistry, UN Military Academy, 1995
 6. Стандард SNO 8069/91, *Pracenje hemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva*
 7. M. Hristovski, *Eksplozivne materije*, Beograd, 1994
 8. Р.Смилески, О.Поповски, *Трансборд на експлозивниште мащери во јавношт сообраќај*, Зборник на штудови: Сообраќај и комуникации на првото на XXI век, Охрид, 1999

Rose SMILESKI, Anka TRAJKOVSKA and Orce POPOVSKI
- Military Academy "General Mihailo Apostoloski"

SUMMARY

Examination of the chemical stability of the explosive materials provided by liquid chromatography

It is examined the chemical stability of a representative of explosive materials produced by the standard JUS H.D3.047, with the content of difenilamin as a stabilizer in range of 1.0 - 1.5%.

The chemical stability is determined by registering of the stabilizer which has not reacted and its inter-products as well as by help of a method of liquid chromatography.

The apparatus, which has been used, is by the firm "Varian" and the reagents which have been used prepared according to the standards of Merck.

All measurements have been experimented in a room temperature. From the received chromatograms it is concluded the presence of the stabilizer (difenilamin) in concentration of 0.67% so that the experimented explosive material chemically stabilized and, it can be used furthermore.

This chemical stability refers even to munition which is involved in the experimented explosive material.

агс
лок
еди
миј
ја, ;
бит
одг
ра
лил
заг
ти.
зда
гу и
наји
жие
да :

мос
мод